

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОГРАМСКА И БУЏЕТСКА РЕАЛИЗАЦИЈА

на

Програмата за здравствена заштита на лица со душевни растројства во Р. Македонија за 2017 година

1. Опис на постигнувања

- Вкупен број на лица опфатени со мерката „Згрижување и лекување на лицата кои се сместени во психијатриските установи со изречена мерка од надлежен суд – задолжително лекување и чување во психијатриска установа“ изнесува 170-185 пациенти.

ЈЗУ	Број на пациенти за 2017
ПБ “Скопје” Скопје	53-56
ПБ Демир Хисар	57-65
ПБ “Негорци” Гевгелија	60-65

- Број на лица за кои е обезбедена партиципација за дневно болничко лекување во центрите за ментално здравје изнесува 600-655 пациенти.

ЈЗУ	Број на пациенти за 2017
ПБ “Скопје” Скопје	125-150
ПБ Демир Хисар	270-280
КБ Тетово	120-150
ЗД Струмица	6-10
ОБ Гевгелија	53-56

- Душевните растројства опфаќаат широк круг на заболувања, вклучувајќи ги органските, симптоматските, невротските, растројствата во расположението (афективни растројства), шизофрениите, шизотипните и налудничавите растројства, душевната заостанатост и другите душевни растројства.

Светските искуства покажуваат дека кај повеќе од една половина од вкупно дијагностицираните лица, овие растројства добиваат хроничен тек, т.е. периодите на подобрување се заменуваат со периоди на влошување и повторна појава на знаците на растројството. Поради природата на болеста, но далеку повеќе како резултат на општествениот став и предрасуди, во кои доминира неприфатеност, маргинализација и отфрлање, голем број лица со душевни растројства остануваат долготрајно, па дури и доживотно хоспитализирани, при што се создава таканаречен хоспитализам.

- Следејќи ги и препораките на СЗО, во Република Македонија се премина кон зајакнување на достапноста на овие услуги преку развивање на различни форми на вонболнички третман во локалната заедница, содржани во т.н. Центри за ментално здравје во заедницата, со целосен сеопфатен дневноболнички третман на пациентите. За целосно, адекватно, навремено, ефикасно и економично решавање на овие проблеми неопходно е вклучување на целата општествена заедница, пред се преку соодветните институции и установи во рамките на ресорните министерства, а во тесна соработка и координација со сите останати заинтересирани субјекти.

Во тек на 2017 година се вршеа подготвителни активности за отварање на два нови Центри за ментално здравје, во град Битола и град Кичево кои се надеваме ќе започнат со функционирање во 2018 година и истите ќе работат во рамки на ЈЗУ Психијатриска болница Демир Хисар.

- Регионални центри за депресија функционираа во 2017 во следните градови.

ЈЗУ	Вкупно прегледи започнувајќи од 2014
ЗД Скопје	
Поликлиника МВР (понеделник)	26
Поликлиника Чаир (вторник)	96
Поликлиника Букурешт (среда)	99
Поликлиника Јане Сандански (четврток)	78
Поликлиника Ченто (петок)	135
Вкупно	434
ЗД Делчево	438
ЗД Железничар	24
ЗД Тетово	84

2. Извештај за програмска и буџетска реализација на активностите финансирани од основниот буџет на Министерството за здравство и буџетот на самофинансирачки активности

	Активност	Износ	Реализиран обем на активност и	Потрошени средства
1.	Судски случаи (лица со изречена мерка задолжително чување и лекување) – заедно со превземени обврски од 2016 година	36.700.000,00		33.044.927,00
2.	Партиципација за пациентите кои се лекуваат во центрите за ментално здравје- заедно со превземени обврски од 2016 година	2.000.000,00		5.131.170,00
3.	Средства за ЈЗУ каде функционираат центри за депресија	300.000,00		29.370,00
	ВКУПНО	39.000.000,00		38.205.467

3. Преглед на исплатени средства по извршители на програмата

Извршител	Износ на исплатени средства
Универзитетска клиника за психијатрија	/
ЈЗУ Психијатриска болница – Скопје (судски случаи)	12.568.984,00
Психијатриска болница – Демир Хисар	11.480.236,00

(судски случаи)	
Психијатриска болница – Негорци (судски случаи)	8.995.707
Јавни здравствени установи кои имаат центар за ментално здравје како организациона единица	
ЗД Струмица	102.800,00
КБ Тетово	348.060,00
ОБ Гевгелија	250.300,00
ПБ Скопје	1.464.940,00
ПБ Демир Хисар	2.962.070,00
Јавни здравствени установи каде функционираат центри за депресија	
КБ Тетово	29.370,00
ЗД Скопје	/
ЗД Делчево	/
ЗД Железничар	/
Здружение на психијатри на РМ	/
Здружение на психолози на РМ	/
Комисија за ментално здравје	/
ВКУПНО:	

Забелешка:

1. За Здружението на психијатри, Здружението на психолози и Комисијата за ментално здравје нема предвидено средства

2. Здравствените установи каде нема исплатено средства а се наведени во табелата, немаат доставено ф-ри до Министерството за здравство

Подготвил: Д-р Сашо Димитровски

Одобрил: Прим. Д-р Сузана Маневска, Раководител на Сектор

Форматот на извештајот за програмска и финансиска реализација на Програмата е подготвен во скоп на активностите за Отворено Владино Партнерство усвоени од Владата на РМ, а во насока на унапредување на фискалната транспарентност. Форматот на извештајот е подготвен од Министерството за здравство на РМ и Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ.